



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 054
Централа.: 02 3289 054
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk



Датум: 07 мај 2015

СООПШТЕНИЕ

Отворени денови на Фондот за здравствено осигурување на Македонија во Гостивар

Во рамките на проектот „Отворени денови со граѓаните“, директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Сашо Стефаноски и директорот Орхан Рамадани ја посетија подрачната служба на Фондот во Гостивар и остварија директна средба со граѓаните.



Граѓаните на Гостивар покажаа голем интерес за средбата, на која Стефаноски ги информираше дека вратите на ФЗОМ се отворени за сите нивни дилеми и потреби кои се во надлежност на ФЗОМ. Целта е во континуитет да се зголемува нивото на информираност на нашите осигуреници, со што тие ќе можат активно да ги остваруваат сите права од здравственото осигурување. Едуцирани осигуреници се оние кои може да бидат активни партиципенти во процесот на креирање политики за поефикасен Фонд, што ќе резултира со задоволни осигуреници. На отворената средба осигурениците покажаа најголем интерес за новините на Фондот, како што се: новините за остварување право на породилно отсуство, начинот на

поедноставената процедурата за пререгистрација на невработените лица, како новите пензионери кои не го добиле решението за пензија може да се лекуваат на товар на Фондот, дали се наплаќаат лекарските потврди за во градинка, училиште итн.





ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 054
Централа.: 02 3289 054
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk



Директорот Рамадани истакна дека целта на отворените денови е на сите осигуреници да им се овозможи директно да учествуваат во креирањето и реализацијата на здравствените политики, придонесувајќи, на тој начин, за подобрувањето на состојбите во здравствениот систем.

Граѓаните го изразија своето задоволство од поголемата ефикасност на службите на Фондот, побрзото решавање на предметите за рефундации и на пократките рокови за сервисирање на надоместоците за породилно отсуство и за боледување, како и можноста многу од услугите да се добиваат електронски.

Директорите на ФЗОМ ја посетија и новоотворената аптекарска станица во село Чајле, со која им се овозможи на граѓаните во најблиските населени места на село Чајле да имаат можност за лесна достапност на лековите што се на товар на ФЗОМ.

Исто така, сите осигуреници може да побараат информации на веб страницата на Фондот (www.fzo.org.mk) или на социјалните мрежи фејсбук и твиртер. Може директно да се обратат во подрачните служби, или да се јават на бесплатниот телефонски број 0800 33 222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 часот или по маил на info@fzo.org.mk.

